

ПРИМЕНО:	16.12.2024		
Орг. ед.	Број	Прилог	Вредн.
32	1348/1		

До: ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

БАРАЊЕ

**ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР**

Од: Евгенија Крстевска, со стан на ул. Мирче Најденов бр. 13 во Прилеп, 076614662,  
evgenija.krstevska@yahoo.com.

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Колку жители брои општината? Доколку постои податок колку од нив се мажи, жени и деца да се достави и тој податок.
2. Колкав процент (или број на жители) од Општината се снабдува со вода од јавен водоснабдителен систем?
3. Колкави се губитоците на вода во јавниот водоснабдителен систем во 2020-2021 година?
4. Кои населени места во Општината имаат рестрикции за вода? Во кои периоди?
5. Кои населени места во Општината имаат проблеми со загадена вода за пиење?
6. Со кои други проблеми се соочува јавниот водоснабдителен систем? - *Лефешки*
7. Дали Општината ги дели изворите за водоснабдување со други општини? Со кои? Дали постојат проблеми при ваквиот начин на водоснабдување?
8. Дали се воспоставени заштитни зони на изворите за водоснабдување?
9. Дали на територијата на општината има големи загадувачи кои влијаат врз квалитетот на водите?
10. Дали на територијата на општината има изградено хидроцентрали?
11. Дали на територијата на општината има издадено концесии за користење на минерални сировини во близина на извори за водоснабдување?
12. Дали на територијата на општината евидентирани се загадувања на површинските води? Ако да, на кои региони?
13. Дали во општината се користи вода за пиење и за полевање на земјоделски култури?
14. Колкав процент (или број на жители) не се приклучени кон јавен водоснабдителен систем?
15. Во кои населени места не постои водоснабдителен систем во Општината?

16. Колкав процент (или број на жители) се снабдуваат со вода за пиење преку бунари кои сами ги одржуваат?

17. Колкав процент(или број на жители) се снабдуваат со вода од селски водовод кој самите го одржуваат?

(опис на информацијата која се бара)

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- електронски запис

Начин на доставување на информацијата:

- е-маил

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.

**Во Прилеп, 13.12.2021**

**Потпис  
Евгенија Крстевска**

Предмет: Одговор на барање на информации од јавен карактер.

Информации од јавен карактер за барањето 32-1343/1 од 16.12.2021

1. Број на жители: 6150 ( по попис 2002)
2. Процент на опфат со водоводна мрежа во 2021 година
  - Целосно водоснабдување со активни корисници: 73,6%
  - Изградена водоводна мрежа, недостигаат куќни приклучоци ( реализација во тек) 26.32%
  - Недоизградена водоводна мрежа : 0,08%
3. Губитоци на вода во јавниот водоснабдителен систем за 2020-2021 година
  - Оваа информација треба да се побара од ЈП„ПЕЛАГОНИЈА„Кривогаштани ( ул „Филип Втори„ бр.84 Кривогаштани). Според податоците кои ние ги побаравме од ЈКП, загубата е околу 14-15%
4. Рестрикции на вода има во населените места: Кореница , Годивле и Подвис кои се приклучени на РВС „Студенчица„ и истите се случуваат во летниот период кога е намален дотокот на вода од Студенчица.
5. Проблем со загадена вода за пиење има повремено во населените места кои сеуште немаат приклучок на вода од општинскиот водоснабдителен систем и користат вода од сопствени бунари (Обршани, Пашино Рувци, Бела Црква, Воѓани)
6. Останати проблеми: Чести дефекти на потисниот цевовод од ПС Славеј до Кривогаштани.
7. Општината има сопствени бунари и не ги дели изворите на вода со друга општина
8. Има оградени потесни заштитни зони околу бунарите во с. Славеј
9. На територијата на општината нема големи загадувачи кои влијаат на квалитетот на водата
10. На територијата на општината нема хидроцентрали
11. На територијата на општината нема концесии за минерални суровини во близина на извори на вода
12. Не се евидентирани загадувања на површински води
13. Водата од водоснабдителниот систем се користи за пиење. Во текот на летниот период има случаи на бесправно користење на вода за полевање на земјоделски култури, главно на оранжери и лоцирани во градежен реон.
14. Процент на граѓани кои не се приклучени на водоснабдителен систем: 26,4%

15. Во населеното место Пашино Рувци треба да се направат интервенции на шахти на водоводната мрежа
16. Процент на граѓани кои користат сопствени бунари: 26,4%
17. Во општината нема населено место со селски водовод кој сами го одржуваат

Одделение за комунални дејности и ЛЕР



Лице одговорно за информации од јавен карактер  
Здравко Тренески